



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракопските не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 5 јули 1962
Скопје
Број 21

Претплатата за 1962 год. изнесува
1.800 дин. Овој број чини 32 дин.
Жиро сметка број 802—11/1—698.

80.

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор одржана на 26 јуни 1962 година.

У бр. 9
26 јуни 1962 година
Скопје

Претседател на Народното собрание, Љупчо Арсов, с. р.
Претседател на Извршниот совет, Александар Грличков, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56, 39/57, 20/58 и 24/58) по член 2 се додава нов член 2а кој гласи:

„Државните секретари, секретарите на секретаријатите на Извршниот совет, секретарите на советите и старешините на другите републички органи се одговорни, во рамките на делокругот на органот на управата со кој раководат и своите овластувања, за извршувањето на законите и другите акти на Сојузната народна скупштина и Народното собрание, како и прописите на Сојузниот извршен совет и Извршниот совет, за спроведувањето на политиката на извршувањето на републичките прописи што ја утврдуваат Народното собрание и Извршниот совет, како и за преземањето мерки за извршувањето на тие прописи.

Државните секретаријати, секретаријатите на Извршниот совет и републичките совети, во рамките на својот делокруг, подготвуваат по своја иницијатива или по барање од Извршниот совет, напрати на закони и прописи што ги донесува Советот и му даваат на Советот предлози за донесување на закони и прописи и преземање мерки во

соодветната област, ги следат прописите и другите општи акти на народните одбори и нивните органи и му укажуваат на Советот на нивните прописи и други општи акти што се во спротивност со законите и другите сојузни и републички прописи“.

Член 2

Во член 4 се бришат зборовите: „Државен секретаријат за правосудна управа“ и „Државен секретаријат за стоков промет“ а сврзникот „и“ се префрла на крајот од првата алинеја.

Член 3

Член 5 се менува и гласи:
„Секретаријати на Извршниот совет се:
Секретаријат за законодавство и организација;
Секретаријат за општи стопански работи;
Секретаријат за индустрија;
Секретаријат за трговија и туризам;
Секретаријат за земјоделство и шумарство;
Секретаријат за сообраќај;
Секретаријат за труд;
Секретаријат за правосудна управа;
Секретаријат за републички буџет и општа управа;
Секретаријат за народна одбрана;
Секретаријат за информации“.

Член 4

Член 23 се укинува.

Член 5

Член 24 се менува и гласи:

„Државниот секретаријат за работи на финансите го следи финансиското извршување на републичкиот општествен план и ги врши управните работи од републичка надлежност во областа на финансиските обврски на стопанските и други организации, установите и граѓаните спрема општествената заедница, како и приходите на фондовите во областа на кредитите (краткорочните и долгорочните), во областа на спроведувањето на прописите за финансиското, сметководственото и материјалното работење на државните органи, установите и фондовите, спроведувањето на прописите за кредитниот систем, банките и осигурувањето на лицата и имотот, како и во областа на имотните односи во поглед земјиштето и евиденцијата и заштитата на општонародниот имот (аграрна реформа и колонизација, експропријација, национализација, конфискација, земјишен фонд, промет на земјишта, згради и друго).

Во состав на Државниот секретаријат за работи на финансите е Геодетската управа.

Државниот секретаријат за работи на финансите ги врши спрема Комисијата за катастар правата и должностите одредени со член 50 од Законот за државната управа“.

Член 6

Член 24а се укинува.

Член 7

Во член 31 ред 26 се бришат зборовите „и народните одбори“.

Член 8

Член 32 се менува и гласи:

„Секретаријатот за општи стопански работи ги следи тековните движења во стопанството и му поднесува на Извршниот совет односно на Одборот за општи стопански работи, анализи и извештаи за тие движења, предлага преземање на мерки во областа на тековната економска политика и го следи дејството на тие мерки, предлага мерки во поглед обезбедувањето и користењето на стопанските резерви и се грижи за спроведувањето на тие мерки, предлага управни и стопански мерки на пазарот и презема мерки за кои е овластен, врши управни работи од републичка надлежност во областа на цените и тарифите и му дава на Извршниот совет мислења по тие прашања“.

Член 9

Член 33 се менува и гласи:

„Секретаријатот за индустрија го следи извршувањето на републичкиот општествен план во областа на индустријата, градежништвото и занаетчиството, како и движењето на индустриското и градежното производство, занаетчиството и дејството на стопанскиот систем и економските мерки во тие области; го обезбедува спроведувањето на прописите за индустриско-техничките инспекции; ја следи работата на установите, институтите и другите организации во областа на унапредувањето на производството и продуктивноста на трудот и на Извршниот совет му поднесува предлози за донесување на прописи и мерки во таа област; ги врши и другите управни работи од републичка надлежност во областа на индустријата, градежништвото и занаетчиството, доколку некои од нив не се ставени во надлежност на друг републички орган на управата.

Во состав на Секретаријатот за индустрија се Инспекторатот за парни котлови, Рударско-металуршкиот инспекторат, Електро-енергетскиот инспекторат и Градежниот инспекторат.

Член 10

По член 33 се додава нов член 33а, кој гласи:

„Секретаријатот за трговија и туризам го следи извршувањето на републичкиот општествен план во областа на трговијата, угостителството и туризмот и ги врши управните работи од републичка надлежност во областа на спроведувањето на прописите за организирањето на трговската и угостителската дејност и спроведувањето на мерките за унапредувањето на тие дејности, во областа на предлагањето и спроведувањето на мерките за унапредувањето на туристичкото стопанство и развитокот на туризмот, во областа на спроведувањето на стопанските и управните мерки во трго-

вијата, угостителството и туризмот, спроведувањето на мерките во поглед резервите на сировините и производите за исхрана и обезбедувањето на правилното функционирање на органите што ги вршат работите во врска со тие резерви, во областа на инспекцијата на пазарот и цените, како и други управни работи од републичка надлежност во овие области, ако некои од тие работи не се ставени во надлежност на други републички органи на управата.

Во состав на Секретаријатот за трговија и туризам е Пазарниот инспекторат“.

Член 11

По член 39 се додава нов член 39а, кој гласи:

„Секретаријатот за правосудна управа ги врши управните работи од републичка надлежност во областа на правосудната управа, води статистички податоци за работењето на судовите, ја следи работата на адвокатурата и ги врши административните работи во врска со помилувањата“.

Член 12

Член 40 се менува и гласи:

„Секретаријатот за републички буџет и општа управа ги врши управните работи во врска со приготвувањето, извршувањето и контролата на извршувањето на републичкиот буџет, управните работи од републичка надлежност во областа на спроведувањето на прописите за организацијата на републичките органи и установи и органите на управата на народните одбори, службеничките односи и стручното образование на службениците на државните органи и установи, инспекцијата на платите, систематизациите на работните места, унапредувањето на државната администрација и административното работење, го следи и проучува прашањето за создавање и обезбедување на кадри за потребите на државните органи и установи и му дава на Извршниот совет предлози и мислења по овие прашања; ги врши и другите управни работи од републичка надлежност што не спаѓаат во делокруг на другите републички органи на управата.

Секретаријатот за републички буџет и општа управа спрема Хидрометеролошкиот завод ги врши правата и должностите одредени во чл. 46 од Законот за државната управа“.

Член 13

Член 42 се менува и гласи:

„Заводот за стопанско планирање ја проучува состојбата и развитокот на стопанството, ги изработува републичките општествени планови, го следи извршувањето на републичкиот општествен план во целина, врши анализи, средува и обработува податоци и му поднесува на Извршниот совет повремени анализи и извештаи за извршувањето на републичкиот општествен план, му дава на Извршниот совет предлози за донесување на прописи и за преземање мерки за извршувањето на републичкиот општествен план и за остварување општите односи утврдени со планот, го следи дејството на мерките за извршувањето на републичкиот општествен план и врши други работи од републичка надлежност во областа на изработката на општествените планови и методот на планирањето“.

Член 14

Се укинуваат Државниот секретаријат за стоков промет, Државниот секретаријат за правосудна управа, Секретаријатот за општа управа и Секретаријатот за градежништво.

Работите на укинатите државни секретаријати и секретаријати на Извршниот совет ги вршат, според делокругот утврден со овој закон: Секретаријатот за трговија и туризам и Секретаријатот за општи стопански работи работите на Државниот секретаријат за стоков промет, Секретаријатот за правосудна управа, Секретаријатот за индустрија работите на Секретаријатот за градежништво, Секретаријатот за републички буџет и општа управа и работите на Секретаријатот за општа управа.

Член 15

Службениците на укинатите републички органи и управата остануваат службеници на органите на управата во чиј делокруг се ставени нивните работи.

Член 16

Со денот на влегувањето во сила на овој закон Геодетската управа продолжува да работи како орган на управа во состав на Државниот секретаријат за работи на финансиите.

Член 17

Се овластува Извршниот совет одделни работи кои со републички закони, донесени до влегувањето во сила на овој закон, се ставени во надлежност на Извршниот совет, како и овластувањата што му се дадени на Извршниот совет за донесување прописи за извршување одделни одредби на овие закони, да ги пренесе на републичките органи на управата и советите.

Член 18

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Уредбата за основање Секретаријат за градежништво на Извршниот совет и Уредбата за измена делокругот на Секретаријатот на Извршниот совет за индустрија („Службен весник на НРМ“ бр. 36/60).

Член 19

Се овластува Законодавниот одбор на Републичкиот собор да утврди и издаде пречистен текст на Законот за органите на управата на Народна Република Македонија, како и да изврши потребни редакциски усогласувања.

Член 20

Овој закон влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

81.

На основа член 21 став 1 точка 5 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија — Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 26 јуни 1962 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 26 јуни 1962 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1962 ГОДИНА

1. Во глава XVII од Републичкиот општествен план за 1962 година, точките 2 и 3 се менуваат и гласат:

„2. Согласно одредбите на точка 8 став 3 глава XIV од Сојузниот општествен план за 1962 година се воведува посебна задолжителна резерва на комуналните банки при Стопанската банка на НРМ во висина од 5% од износот на сите средства на комуналните банки.

Посебната задолжителна резерва од претходниот став ќе се пресметува од истата основица по која се пресметува задолжителната резерва на комуналните банки при Народна банка на ФНРЈ“.

„3. Средствата на посебната задолжителна резерва, образувана на одредбите на точките 1 и 2 од оваа глава, да ги користи Стопанската банка на НРМ за кредитирање на оборотните средства во стопанството преку преливање и усмерување на средствата на територијата на Републиката, а со цел за извршување задачите поставени со Републичкиот општествен план“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1962 година.

Бр. 0102-145

26 јуни 1962 година

Скопје

НАРОДНО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател
на Народното собрание,
Љупчо Арсов, с.р.

Потпретседател
на Соборст
на производителите,
Милан Петровски, с.р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Киро Георгиевски, с.р.

83.

На основа точка 5 став 8 од Одлуката за задолжителна употреба на средствата на стопанските организации, самостојните установи, организациите вон стопанството, општествените фондови и буџетите и фондовите на политичко-територијалните единици за исплатување на определени долгови („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 16/62), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА СРЕДСТВАТА НА ОПШТИНИТЕ И ОКОЛИИТЕ ШТО КЕ СЕ УПОТРЕБАТ ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НИВНИТЕ ДОЛГОВИ

I. Ако годишниот износ на средствата издвоени во смисла на став 2 односно на точка 5 од Одлуката за задолжителна употреба на средствата на стопанските организации, самостојните установи, организациите вон стопанството, општествените фондови и буџетите и фондовите на политичко-територијалните единици за исплатување на определени долгови (во понатамошниот текст: Одлука) е недоволен за исплатување на долговите на буџетот и буџетските фондови стасани до 31 декември 1961 година, општината односно околијата за остатокот на долговите ќе ги употреби следните средства:

1. средствата на нивната посебна буџетска резерва што се формира од приходите на буџетот за 1962 година најмногу до висина од 20%;
2. средствата на општинските и околиските фондови осисвани според член 106 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи што ќе преостанат по исплатување на долговите на тие фондови;
3. средствата на општествените инвестициони фондови, за исплатување на долговите настанати по основ на вложување во основни и обртни средства на стопанските организации;
4. средствата на општинските фондови за станбена изградба, за исплатување на долговите настанати по основ на станбена изградба.

Ако во фондовите под 2, 3 и 4 од претходниот став по исплатување на долговите таму означени, преостанат слободни средства тие ќе се употребат за намирување на останатите буџетски обврски.

Се додека не се исплатат долговите од оваа точка фондовите не можат да пристапат кон никакво ново инвестирање и давање на нови кредити, ниту кон други работи за кои се основани.

II. Средствата на фондовите под 3 и 4 од претходната точка ќе се употребат како кредит кој им се враќа на фондовите најдоцна во рок од 5 години од исползувањето на средствата. Условите на враќање се утврдуваат со договор.

III. Средствата од точката I на оваа одлука Банката ќе ги пренесува од буџетските сметки односно сметките на фондовите на посебна сметка се до исплатување на долговите, пријавени по Наредбата за неизмирени обврски и за слободните парични средства што се должни корисниците на општествениот имот вон стопанството да ги пријават на Народната банка („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/62).

Банката ќе обезбеди посебна евиденција за средствата на фондовите што ќе бидат употребени за ликвидирање на обврските по буџетите и ќе води евиденција за нивното враќање во фондовите од кои се земени во вид на кредит.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1161/1
5 јуни 1962 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

84.

На основа член 4 од Законот за Републичкиот фонд за нестопански инвестиции („Службен весник на НРМ“, бр. 15/61), Извршниот совет донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ ЗАЕМИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1962 ГОДИНА

I. Средствата на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции (во натамошниот текст: фондот), кои со Програмата на фондот за 1962 година се наменети за давање заеми за инвестиции во областа на здравството, ќе се доделуваат под условите определени со оваа одлука.

II. Заемите ќе се одобруваат за изградба, доградба, адаптација и набавка на опрема на здравствени установи и тоа до висината на средствата утврдени со Програмата на фондот за 1962 година.

III. Корисници на заеми за целите од претходната точка можат да бидат политичко-територијалните единици и самостојни здравствени установи.

IV. Сопственото учество на инвеститорот во инвестицијата е задолжително и изнесува:

1. за изградба, доградба и адаптација на здравствени станици и домови, диспанзери и центри за

заштита на мајки и деца најмалку 25% од претсметковната вредност на инвестицијата;

2. за заводите за здравствена заштита, против-туберкулозните диспанзери и болничките установи без оглед на намената на заемот, најмалку 50% од претсметковната вредност на инвестицијата.

Управниот одбор на фондот го определува износот на сопственото учество во рамките од претходниот став, одделно за секој корисник.

V. Годишната лихвена норма по дадените заеми е 1%.

VI. Рокот за враќање на заемот не може да биде подолг од 30 години сметано од искористување на заемот.

Управниот одбор на фондот го определува рокот во секој одделен случај.

VII. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1094/1

19 јуни 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с.р.

Александар Грличков, с.р.

85.

На основа точка 2 од Одлуката за цените на услугите на здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 16/62 година), во врска со точка 1 од Упатството за спроведување Одлуката за цените на услугите на здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 20/62 година), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А ЗА ПРОСЕЧНОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ

I

Цените на услугите во здравствените установи во 1962 година не можат да бидат поголеми од цените на тие услуги на 31-XII-1961 година.

II

Цените на услугите во здравствените установи се формираат на основа на реалните трошоци на работењето и висината на личните доходи на здравствените работници, утврдени според критериумите определени во Упатството за спроведувањето на начелата и општите мерила за распределба на доходот во правилниците на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 16/62 година), и критериумите определени со оваа одлука.

III

Според критериумите од точка 1 и 2 од оваа одлука се определува просечното ниво на цените на услугите во здравствените установи во 1962 година и тоа:

1) Просечни цени на амбулантно-поликлинички услуги:

1. Општ преглед	170 дин.
2. Специјалистички прегледи:	
а) итнерни, нервни, детски, фтизио-лошки, инфективни и Завод за медицинска рехабилитација	240 дин.
б) гинекологија, ОРЛ и очни	220 „
в) хирургија и кожни	200 „
3. Рентгеноскопија, бели дробови (срце)	260 „
4. Рентгеноскопија, стомак (со бариум)	430 „
5. Рентгенографија (по големина) 13 × 18, 18 × 24, 35 × 35	510 — 580 — 970 „
6. Флуорографска снимка	140 „
7. Преврски (мала, средна и голема)	150 „
8. Инекции	75 „
9. Мала хирургија — интервенција	350 „
10. Лабораториски прегледи — урина	100 „
11. Седиментација	50 „
12. Крвна слика	120 „
13. Измет на паразити	70 „
14. БК	130 „
15. Стомашен сок а) амбулантско вадење и пр.	180 „
б) фракционирано	220 „
16. Дебела капка на маларија	110 „
17. Хепатограм (коплет)	550 „
18. Уреја во крв (во Коварски)	350 „
19. Шеќер во крв (по Хагедорн-Јенсен)	330 „
20. Вакцинации:	
Вакцинација БЦГ	120 „
Тестирање за БЦГ	120 „
Вариола Вера	120 „
Ди-Те-Пер за една доза	280 „
Ревакцинација	400 „
Полиомиелитис (Сабин) за 1 тип	130 „
21. Систематски прегледи за ученици:	
Општ преглед за мерење тежина и висина, лабораториска анализа (урина), крвна слика, СЕ, флуорографска снимка на бели дробови)	500 „

2. Во стационарни установи:

Просечни цени на болничен ден во динари:

1. Хируршка клиника	2.500 дин
2. Гинеколошко-акusherска клиника	2.400 „
3. Интерна клиника	2.300 „
4. Ортопедска клиника	2.200 „
5. ОРЛ клиника	2.200 „
6. Очна клиника	2.200 „
7. Клиника за кожно-венерични болести	2.200 „
8. Детска клиника	2.400 „
9. Нервна клиника	2.200 „
10. Инфективна клиника	2.300 „
11. Клиника за устни, забни и вилични болести	2.000 „
12. Институт и болници за лекување на сите врсти ТБЦ	1.700 „
13. Радиолошки институт	2.000 „
14. Болници за душевно болни	1.000 „
15. Завод за медицинска рехабилитација	1.800 „
16. Општи болници (Битола и Штип)	1.800 „

17. Општи болници (Тетово, Т. Велес, Охрид, Прилеп, Куманово и Струмица) 1.700 „
18. Општи болници (Кочани, Кичево, Кавадарци и Гостивар) 1.600 „
19. Општи болници и стационари при здравствените домови (Крушево, Гевгелија, Струга, Дебар, Кр. Паланка, Кратово, М. Брод, Ресен и др.) 1.400 „
- 3) Маржа за формирање цените на лековите и аптекарските услуги:

Просечната маржа на готовите лекови во аптеките може да изнесува од 18% до 22%.

Цените на аптекарските услуги за лекови што се приготвуваат во самата аптека се утврдуваат врз основа на цените на аптекарските услуги (такса лабораторум) од 1960 година зголемена со 25% и тоа:

Прва група

Мешање на две или повеќе течности 30 дин.

Мерење на една супстанца 20 „

Напомена: Броењето не се пресметува.

Втора група

Растворање и растривање на сите видови лекови во ладно и топло со филтрирање и декантрирање 75 „

Изработување раствори со очи 100 „

Трета група

Мешање чаеви до 500 гр. 75 „

Мешање прашкови до 200 гр. 75 „

Мешање прашкови за делење до 100 гр. 75 „

Изработување маса за таблетирање до 100 гр. заедно со 10 таблети 100 дин.

За поделба прашкови до уключување 5 гр. заедно со цератна, пергаментна капсула Ке се смета по 4,5 „

За поделување на прашкови или чаеви преку 5 гр. заедно со кесица 6 „

Четврта група

Декокоти и служи до 300 гр. со сите потребни работи со половина час варење 90 „

Декокоти — инфуза до 300 гр. и пола час варење 90 „

Инфуза до 300 грама 90 „

Линимента до 200 грама 90 „

Мацерација за траење над 24 часа 90 „

Изработување на масти до 200 грама 90 „

За поделба на масти заедно со цератна капсула за секое парче 7,5 „

Изработување на пати до 200 грама 90 „

Сатурација 90 „

Течни пудери 90 „

Петта група

Изработување на бацили, боли, стили, глобули, супузитории 120 „

Дигестија за траење од 24 часа 120 „

Емулзија до 200 грама 120 „

Желатина до 200 грама 120 „

Пилули, изработување на маса до 30 пилули 120 „

За секој 10 повеќе броја 10 „

За формирање на бацили, бола, стила, глобуле и супузитории за секое парче заедно со станиел или воштена хартија 10 „

Напомена: При изработување на маса на пилули нема да се пресметнува екстракт од квасец, глицерол, ланолин и каолин.

При изработување на бацили, боли, стили, глобуле, супузитории, употреба на деводон, ланолин не се засметува вредноста на медикаментите.

Шеста група

Дестилација до 500 грама 200 „

Грамулација до 500 грама 220 „

Испаравање до 200 грама 200 „

Стерилизација до 100 грама 220 „

Стерилизација од 100 грама — 550 грама 250 „

Стерилизација од 500 — 1100 грама 300 „

4) Цени на почестите и поважните услуги и производи во Заводот за трансфузија на крв:

Сопствени производи:

1. Доброволна крв (без шише) литар 7.800 „

2. Доброволна крв со надоместок на патни и дневни трошоци на дарителот 1 литар 11.500 „

3. Декстроза раствор 5% (без шише) 1 литар 580 „

4. Рингеров раствор (без шише) 1 литар 560 „

5. Физиолошки раствор 1 литар 480 „

6. Тест серум АВО 1 ццм 100 „

7. Серум анти РХ 1 ссм 1.000 „

8. АЦД раствор (без шише) 1 шише 220 „

9. Дестилирана вода 1 литар 40 „

10. Редестилирана вода 1 литар 200 „

11. Течна плазма (без шише) и литар 24.000 „

12. Течна плазма за надворешна употреба (без шише) 1 литар 12.000 „

13. Кумс-ов серум:

а) Анти гама глобулин серум 1 ццм 800 „

б) Анти гама и не гама глобулин серум 1 ццм 1.000 „

в) Анти не гама глобулин серум пакувано во шишенце од по 2—5 ццм 1 ццм 900 „

14. Тромбопластин, пакувано во 0,1, 0,3 и 0,6 грама 0,1 грама 500 „

15. Серум од рековалесцентни морбили и Варичела по 1 ццм 100 „

5. Просечни цени на почестите и поважните амбулантно-поликлинички забоздравствени услуги:

А. ОПШТИ ИНТЕРВЕНЦИИ

1. Преглед (прв преглед) од забар 100 „

2. Преглед (прв преглед) од стоматолог 120 „

3. Прва помош 130 „

4. Солукс зрачење 50 „

5. Чистење на забен камен 300 „

Б. ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА

1. Бакарна пломба на млечни заби 400 „

2. Фосфат пломба на млечни заби 300 „

3. Индиректно прекривање на млечни заби со пломба 700 „

4. Директно прекривање на млечни заби со пломба	800 "
5. Пулпитис при млечни заби	500 "
6. Гангрена при млечни заби	600 "
7. Екстракција при млечни заби	200 "
8. Инпрегнација	50 "

В. КОНЗЕРВАТИВА

1. Амалгам пломба I површинска	450 "
2. Амалгам пломба повеќе површинска	650 "
3. Силикат пломба	450 "
4. Силико-фосфат пломба	400 "
5. Индиректно прекривање на пулпа со пломба	850 "
6. Директно прекривање на пулпа со пломба	900 "
7. Лекување на пулпитис при еднокоренски заб со екстирпирана пулпа	1 000 "
8. Лекување пулпитис при повеќекоренски заби со екстирпирана пулпа	1 200 "
9. Лекување на пулпитис со ампутирана пулпа	700 "
10. Лекување на гангрена	1 500 "
11. Амалгамска надградба со штифт	1 000 "
12. Инлеј метален I, III, и V класа	1 200 "
13. Инлеј метален II и IV класа	1 400 "
14. Инлеј метален МОД I МПД	1 500 "
15. Инлеј акрилатен	1 400 "

Г. БОЛЕСТИ НА УСТАТА

1. Лекување на хејлити	500 "
2. Лекување на гингивит	500 "
3. Лекување на стома-тит	500 "

Д. ПРОТЕТИКА

1. Едноделна штанцана коронка од злато или паладор	1 200 "
2. Едноделна штанцана коронка хром-никелчелик	1 200 "
3. Д-воделна штанцана коронка на пред. заб.	1 500 "
4. Коронка со штанцана жвакална површина	1 200 "
5. Коронка со леена жвакална површина	2 000 "
6. Едноделна леена коронка со „Ортон“	2 000 "
7. Метална коронка со акрилат фасетирана	2 200 "
8. Едноделна леена коронка со степен	2 000 "
9. Ричмонд коронка со акрилат фасетирана	3 000 "
10. „Логон“ или „Девис“ коронка	1 000 "
11. Обичен акрилатен заб на колче	1 000 "
12. Акрилатна цетет коронка	1 500 "
13. Обична акрилатна коронка	1 500 "
14. Тричетартинска или четирипетинска кор.	2 500 "
15. Масивен метален меѓучлен во мост	900 "
16. Шуплив метален меѓучлен во мост	900 "
17. Меѓучлен во мост фацетиран со акрилат	1 200 "
18. Симнување на стар мост за секоја корона	150 "

19. Лемено место во мост	150 "
20. Цементирање на стара корона	200 "
21. Тотална протеза поединечна (14 заби)	6 500 "
22. Тотални протези чифт (28 заби)	13 000 "
23. Плоча за парцијална протеза од 1—3а	2 000 "
24. Плоча за парцијална протеза од 4—7а	4 000 "
25. Плоча за парцијална протеза од 8—13а	6 000 "
26. Кукичка жичена еднострана	250 "
27. Кукичка жичена со наклон	350 "
28. Кукичка леена	400 "
29. Кеноднев лак (бескрајна кукичка)	450 "
30. Ёнгел за парцијална протеза	500 "
31. Впила плоча за парцијална протеза	3 500 "
32. Репаратура на акрилатна протеза прелом	500 "
33. Репаратура на каучукова протеза прелом	600 "
34. Додавање заб на стара протеза	700 "
35. Репаратура по „Моме“ директно	700 "
36. Репаратура по „Моме“ индиректно	1 000 "

Е. ЕКСТРАКЦИЈА И СТОМАТОХИРУРГИЈА

1. Екстракција без анестезија	150 "
2. Екстракција со анестезија	300 "
3. Лекување на интраорален апсес со инцизија и дренажа	300 "
4. Запирање крварење после вадење	200 "

IV

Стварната цена може да биде пониска или повисока од просечната цена на здравствените услуги, односно болничкиот ден, и се определува со договор по одредбите на оваа одлука.

V

Определувањето на цените на услугите во здравствените установи во 1962 година ќе се изврши во склад со просечното ниво на цените за соодветниот вид на здравствената установа и здравствената услуга (точка 3 од оваа одлука), со спроведување на цените во 1960 и 1961 година, а на основа анализа за работењето на установата, оценката на реалноста на трошоците за работењето и нивото на личните доходи на здравствените работници, како и со тоа висината на личниот доход на здравствените работници да биде прилагоден кон висината што ја дозволува општото зголемување на продуктивноста на трудот и општото ниво на трошоците на животот, а во склад со Упатството за спроведување начелата на општите мерила за расподелбата на доходот во правилниците на самостојните установи и Упатството за спроведување на Одлуката за цените на услугите за здравствените установи.

VI

За здравствените установи кои, главно, не остваруваат надомест по единици на услуги, а примаат надомест за извршување на сите или на поголем дел работи предвидени во нивните планови за работа (хигиенски и диспанзерски установи, институти), висината на надомест ќе се определи према стварно потребните средства за извршување на

задатоците предвидени во планот за работа. Како основ за определување на трошоците ќе служат извршените трошоци во 1960 година, зголемени за трошоците за новите задатоци, со соодветно зголемување на личните доходи, во смисла на наведените упатства во точка 4 од оваа одлука. При ова ќе се земе во обзир и реалниот пораст на трошоците на работењето на установата.

VII

Во цената на услугите на здравствените установи во 1962 година не можат да се предвидуваат средства за инвестиции, освен средствата за амортизација на основните средства.

VIII

Сите неопфатени услуги во здравствените установи со оваа одлука ќе се утврдуваат при договарањето имајќи ги во предвид критериумите предвидени во т. 1 и 2 од оваа одлука.

IX

Цените на здравствените услуги и договорите со кои тие се определени, ќе се ускладат со одредбите на оваа одлука до 15. VII. 1962 година.

X

Поблиски упатства за спроведување на оваа одлука по потреба ќе донесува Советот за народно здравје на НРМ.

XI

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1962 година.

Бр. 09-1289/1

19 јуни 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

86.

На основа точка 4 од Решението за тарифата на претплатата за користење телевизиски приемници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/60), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРЕТПЛАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРИЕМНИЦИ

I. Се ослободуваат од плаќање претплата за користење телевизиски приемници сите држатели на телевизиски приемници.

II Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јуни 1962 година.

Бр 09-1118/1

5 јуни 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

87.

На основа член 24 од Законот за финансирањето на станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/59), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

1. Во Управниот одбор на Републичкиот фонд за станбена изградба се именуваат и тоа:

а) за претседател:

— ВАСИЛ ДИМОВСКИ, потпретседател на Републичкиот совет на ССМ;

б) за членови:

— Инж. КОЧО КИТАНОВСКИ, пом. секретар на Секретаријатот за градежништво на Извршниот совет;

— ДИМЧЕ ПЕНЕВ, член на Главниот одбор на ССРМ;

— ТОДОР ТОДОРОВСКИ, пом. директор на Стопанската банка на НРМ;

— ВЛАГОЈ НИКОЛОВСКИ, претседател на Околинската трговска комора на Скопска околина;

— КИРО АНАСТАСОВ, потпретседател на Народниот одбор на Скопска околина;

— Инж. ТИБЕРИЕ КИРИЈАС, секретар на Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ.

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1429/1

23 јуни 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

88.

На основа точка II став 2 од Одлуката за парична награда за уништување на волци и лисици („Службен весник на НРМ“, бр. 17/62), Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ НА ИСПЛАТАТА НА ПАРИЧНАТА НАГРАДА ЗА УНИШТУВАЊЕ НА ВОЛЦИ И ЛИСИЦИ

Член 1

Со одредбите на овој правилник се пропишува постапката и начинот на исплатата на парична награда за уништување на волци и лисици.

Член 2

Лице што бара исплата на парична награда за уништен волк (волчица) или лисица, е должно на органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината (во

натамошниот текст: органот на управата) да ја поднесе на преглед кожата од уништениот волк (волчица) или лисица во рок од 15 дена од денот кога овој дивеч е уништен.

За остварување право на парична награда за уништено волче во легло на органот на управата му се поднесува на преглед живо или мртво волче во легло.

Член 3

При прегледот од претходниот член записнички се утврдува:

а) дали кожата потекнува од волк (волчица) или лисица, односно дали е волче во легло;

б) начинот на кој дивечот е уништен односно жив фатен (со огнено оружје, отров, железо или на некој друг начин).

Член 4

По завршениот преглед се врши обележување на кожата на тој начин што при коренот на опашката се дупчат три дупки со пречник од 1/2 см. поставени во облик на равностран триаголник со страни од 2 см.

Обележување на волче во легло се врши со отсечување на ушите. Ако волчето во легло е поднесено на преглед живо, обележувањето се врши од како претходно ќе се отепа.

Член 5

Органот на управата секој 1-ви во месецот составува список на лицата за кои е утврдено дека стекнале право на парична награда во изминатиот месец и го доставува на Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет за исплата.

Списокот од претходниот став содржи: точна адреса на лицето што стекнало право на парична награда, број на записникот за извршениот преглед, број и вид на уништениот дивеч и износ на паричната награда.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1440/1

29 јуни 1962 година

Скопје

Секретар

за земјоделство и шумарство на
Извршниот совет,
Салтир Путински, с.р.

89.

На основа член 16 од Законот за рибарство („Службен весник на НРМ“, бр. 15/59), Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет донесува

НАРЕДБА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ РИБОЛОВНИ ВОДИ ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ

I

Во став 1 под I од Наредбата за одредување риболовни води за стопански риболов („Службен

весник на НРМ“, бр. 6/60) на крајот се додава нова точка 4, која гласи:

„4. Мавровско Езеро“.

По став 2 под I се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Стопански риболов во Мавровското Езеро може да се врши врз основа на посебно одобрение од органот на управата надлежен за работите на рибарството на народниот одбор на општината.“

Во одобрението од претходниот став се одредува време во кое треба да се врши риболов и количината на уловот која, по сите одобренија издадени во текот на една година, не може да надмине количество од 700 кг. риба“.

II

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 05-1668

28 јуни 1962 година

Скопје

Секретар

за земјоделство и шумарство на
Извршниот совет,
Салтир Путински, с.р.

90.

На основа член 21 став 4, 23 став 6 и 25 од Законот за рибарството („Службен весник на НРМ“, бр. 15/59), Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СПОРТСКИ РИБОЛОВ

Член 1

Во член 5 од Правилникот за вршење на спортски риболов („Службен весник на НРМ“, бр. 6/60) се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од точка 4 на став 1 од овој член во Охридското Езеро се дозволува спортски риболов со влечење на еден блинкер“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 05-907/3

25 јуни 1962 година

Скопје

Секретар

за земјоделство и шумарство на
Извршниот совет,
Салтир Путински, с.р.

91.

На основа член 4 став 1 од Правилникот за здравствената контрола на посадочниот материјал во внатрешниот промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/62), Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ СПИСОКОТ НА СТРУЧНА-
ЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА
НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ПОСАДОЧЕН МАТЕРИЈАЛ
ВО 1962 ГОДИНА

1. Стручњациите за заштита на растенијата што органот на управата надлежен за работите по заштита на растенијата на Народниот одбор на општината ги одредува за вршење здравствена контрола на објектите за производство на посадочен материјал во 1962 година, се:

Инж. агр. ПАВЛИНА МЛАДЕНОВСКА, Реонска станица за заштита на растенијата, Куманово,

Инж. агр. МИХАИЛО ОГНЕНОВСКИ, Реонска станица за заштита на растенијата — Битола,

Инж. агр. ЈУПЧО ВАСИЛЕВСКИ, Станица за заштита на растенијата — Прилеп,

Инж. агр. БЛАГОРОДНА СПАСЕВСКА, Околиска станица за унапредување на земјоделството — Охрид,

Инж. агр. НАКО ШИШКОВ, Реонска станица за заштита на растенијата — Кавадарци,

Инж. агр. АНГЕЛ ЧОЧКОВ, Станица за заштита на растенијата — Т. Велес,

Инж. агр. БЛАГОЈА ИЛИН, Станица за заштита на растенијата — Гевгелија,

Инж. агр. БОРИС БИНЧЕВ, Реонска станица за заштита на растенијата — Струмица,

Инж. агр. БЛАГОЈА БОЧВАРСКИ, Станица за заштита на растенијата — Штип,

Инж. агр. ИЛИЈА КРСТЕВ, Станица за заштита на растенијата — Кочани,

Инж. агр. ДИМИТАР ЈОВАНОВСКИ, Реонска станица за заштита на растенијата — Берово,

Инж. агр. ВОЈА КРСТЕВСКИ, Земјоделска станица за Скопска околија — Скопје,

Инж. шум. АЛЕКСАНДАР СЕРАФИМОВСКИ, Шумарски научен институт — Скопје,

Инж. шум. МИЛИЦА ГРУЈОСКА, Земјоделско-шумарски факултет — Скопје,

Инж. шум. ЈУПКА ХАЦИРИСТОВА, Земјоделско шумарски факултет — Скопје.

2. Стручњациите од претходната точка не можат да вршат здравствена контрола на објектите за производство на посадочен материјал во стопанските или другите организации односно установите во кои:

а) се во редовен односно хонорарен работен однос;

б) редовно ја вршат инспекцијата за заштита на растенијата како овластени лица за вршење на инспекција за заштита на растенијата.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот весник на Народна Република Македонија.

Бр. 13-1339/1

20 јуни 1962 година

Скопје

Секретар
 за земјоделство и шумарство на
 Извршниот совет,
 Салтир Путински, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во Правилникот за утврдување соодветна школска спрема и пракса и за начинот на проверувањето на знаењата и способноста на кандидатите за запишување во вишите школи и педагошките академии („Службен весник на НРМ“, бр. 16/62), се поткрала грешка поради кое се дава

ИСПРАВКА
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ
СООДВЕТНАТА ШКОЛСКА СПРЕМА И ПРАКСА
И ЗА НАЧИНОТ НА ПРОВЕРУВАЊЕТО НА
ЗНАЕЊАТА И СПОСОБНОСТА НА КАНДИ-
ДАТИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ВИШИТЕ
ШКОЛИ И ПЕДАГОШКИТЕ АКАДЕМИИ

1. Во членот 7 точката 5 под љ) треба да гласи: физика — само за групите математика-физика, физика-хемија и општотехничко образование.

2. Во членот 21 вториот ред место „чл. 7“ треба да стои „чл. 8“.

Од Советот за просвета на НРМ, Скопје, 11 јуни 1962 година.

Одласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-9352 од 25 мај 1962 г. ја одобри промената на роденото име на Калајциевски Славе, роден 1935 год. во с. Долно Дупени, Охридска околија, од татко Ламбро и мајка Ристосија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Владе**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (172)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-16942/3 од 14 март 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Божиновски Петар, роден на 28 август 1930 година во село Железнец, Битолска околија, од татко Божиновски Јован и мајка Магда Димитријовска, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Пецо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (173)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-9115/1 од 22 мај 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Сусамчев Борис, роден на 3 мај 1913 година во село Давидово, Титоввелешка околија, од татко Костадин и мајка Бојана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ристов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (174)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-4639/1 од 24 март 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Савески Драган, роден 1940 год. во с. Журче,

Битолска околија, од татко Цветан и мајка Фанка, така што во иднина фамилијарното име ќе гласи **Ангеловски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (175)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8553/1 од 22 мај 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Сталевски Милан, роден на 18 април 1931 година во село Вач, Битолска околија, од татко Коста и мајка Флоринка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Таневски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (177)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8541/1 од 22 мај 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Спировски Наке, роден на 12 февруари 1937 година во село Прострање, Охридско, од татко Стеван и мајка Јорданка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Никола**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (178)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-10271 од 6 јуни 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Керим Мациде, родена на 9 мај 1928 година во Охрид, Охридска околија, од татко Керим Селим и мајка Насибе, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Цавиде**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (181)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-5489/1 од 3 април 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Бојациска Веселинка, родена на 21 јули 1946 година во Штип, од татко Бојациски Мијалче и мајка Бојациска, род. Ангелова Јелица, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Стојка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (182)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8970 од 22 мај 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Мијов Тихомир, роден на ден 2 февруари 1937 година во село Цидимирци, Титоввелешка околија, од татко Владо и мајка Мира, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Мирко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (183)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-2481/1 од 26 февруари 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Гуштеров Јован, роден на 14 јули 1940 година во град Радовиш, Штипска околија, од татко Васил и мајка Кира, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Иванов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (184)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8615/1 од 4 мај 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Устаперова Јевтимова Марија, родена на ден 5 март 1938 година во гр. Струмица, од татко Јевтим и мајка Тинка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Гонца**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (185)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8358/1 од 13 јуни 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Лазик Боривој, роден на ден 12 септември 1937 година во град Белград, од татко Трајко и мајка Марија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Кирициев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (188)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО ТЕТОВО

Окружниот суд во гр. Тетово го поканува тужениот Бешири Шабан, од с. Речане, општина Гостивар, а сега со непознато место на живеење, да дојде во овој суд на рочиште за мирее, кое е закажано на ден 18-VII-1962 година, а по тужбата на тужителката Атије Бешири, од с. Беловиште, против тужениот поради развод на бракот.

Во колку именованиот не се јави на одреденото рочиште ќе му се постави старател од старателскиот орган при НОО — Гостивар, кој ќе го застапува на овој спор сè до окончување на истиот.

Од Окружниот суд во Тетово, П. бр. 235/62. (186)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Гроздена Миленкова од село Радање поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Миленко Јанакиев од село Радање, а сега во Белград со непозната адреса.

Бидејќи сегашното местожителство и адресата на тужениот се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави на судот или да одреди свој застапник. Во противно судот по службена должност ќе му го одреди за застапник Милан Јовановиќ, приправник во Окружниот суд во Штип, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 147/62. (187)

ОКРУЖЕН СУД ВО ОХРИД

Михрибан Арифџи, по маж Куртани од Дебар, подаде тужба за развод на бракот против тужениот Бајрам Куртани од Дебар, а сега во НР Албанија со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противно ќе му

се одреди старател кој ќе го застапува на расправата.

Од Окружниот суд во Охрид, П. бр. 149/62.
(176)

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН

При овој суд се води постапка за прогласување за умрен лицето Ламбо Петров Веловски, бив. од с. Евла, кој заминал за Аргентина во 1926 година, од каде до денес не се вратил.

Се поканува именованиот, во колку е во живот, да се јави на судов. Исто така се покануваат и сите други лица кои нешто знаат за исчезнатиот или за неговиот живот да го соопштат тоа на судов во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас. По истекот на овој рок исчезнатото лице ќе се огласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Ресен, Р. бр. 138/62.
(179)

При Околинскиот суд во Ресен е подигната оставинска постапка по оставината на пок. Бицковски Илиев Ефтим, бив. од с. Рајца, Охридска околина.

Се поканува наследникот Тодџ Ефтимов Бицковски од с. Рајца, а сега со непозната адреса во Јужна Америка, да се јави на овој суд за давање наследничка изјава, во рок од една година од објавувањето на огласот. Во противно оставината ќе се расправи во негово отсуство.

Од Околинскиот суд во Ресен, О. бр. 73/62.
(180)

ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 256, страна 939, свеска I е запишано следното: Претпријатието за преработка на градежен материјал „Кварц“ од село Старо Нагоричане, Кумановска околина, со решението на Народниот одбор на општината Старо Нагоричане под бр. 04-4406/I од 29-XII-1961 година е ставено под редовна ликвидација.

За членови на Ликвидационата комисија со решението на Народниот одбор на општината Старо Нагоричане бр. 04-4404/I од 12-XII-1961 година се назначени следните лица: Велковски Петар, Бојковски Ангел и Џенковски Манаско, претседател на ликвидационата комисија.

За ликвидатор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Старо Нагоричане под бр. 2 од 9-I-1962 година Бојковски Михајлов Ангел. Тој претпријатието под редовна ликвидација ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 6-II-1962 година.

На потписникот Трајковски Цанко, в.д. директор, му престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 104/62.
(189)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 738, страна 233, свеска III е запишано под фирма: Јорганциско и тапетарско претпријатие „Вардар“ во Скопје, ул. „155“ бр. 52. Предмет на работењето на претпријатието е: производство и продажба на јоргани и душеци; производство и продажба на секаков вид тапацiran мебел; производство и продажба на чаршави за душеци и јоргани, перници и навлаки за перници; изработување артикли од домашна ракотворба како што се: шамии везени и штампани, покривки везени за бебиња од фланел, пелени од разни ткаенини, чаршави за јоргани и душеци, јоргани и душеци, сите врсти капи, украсни везени перничина, перничина за столици; продажба на артикли што се произведуваат како домашна ракотворба; вршење услуги на граѓани од јорганциски и тапетарски услуги; оправка и одржување на целокупниот машински парк и електрична инсталација.

Претпријатието е основано од Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје, со решението бр. 01-11486 од 27-X-1961 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Георгиевски Ванчо, в.д. директор.

Претпријатието е конституисано согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје под бр. 03/1-3384 од 14-III-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 186/61.
(340)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 22, страна 51 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Напредок“ од село Иванковци, Титоввелешко, донесена на 24-III-1961 година, а потврдена од Народниот одбор на општината Отовица со решението бр. 03-948/1 од 6-IV-1961 година е извршена следната измена и допуна на правилата на задругата и тоа:

Член 3 се менува и гласи: „Членството во задругата е доброволно. Член на задругата може да биде: 1. Секој полнолетен земјоделски производител: а) што ќе ги прифати правилата на задругата, б) што ќе уплати уписнина, в) што ќе се обврзе дека ќе оствари минимум деловна соработка со задругата; и 2. Работник и службеник на задругата што се наоѓа во траен работен однос со истата“.

Член 13 се менува и гласи: „Должност на секој член е: да соработува со задругата и остварува минимум економска (деловна) соработка и тоа: 1) соработка со задругата во земјоделско производство — услуги во износ од најмалку 3.000 динари; 2) купување на репродукционен материјал од задругата во вредност од најмалку 2.000 динари; 3) продажба на земјоделски производи на задругата од сопственото производство во вредност од 10.000 динари; 4) контрахирање со задругата на производство на земјоделски производи на повр-

шина од 0,2 хектари и испорака на тие производи на задругата; 5) давање под закуп на задругата земјиште во вредност од 10.000 динари; 6) да работи и придонесува за организационото јакнење на задругата, за јакнење на нејзината стопанска снага, како и да ги штити нејзините интереси и углед; и 7) да одговара на своите обврски спрема задругата, што произлегуваат од склучените договори, правилата, деловникот, одлуките на задружниот совет и управниот одбор на задругата“.

Член 14 се менува и гласи: „Секој член при стапувањето во задругата уплатува уписнина. Уписнината изнесува 400 динари. Уписнината се уплатува веднаш при зачленувањето во задругата при потпишувањето на пристапницата“.

Членовите 15, 16 и 17 се бришат.

Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1-III-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 276/61. (570)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 56, страна 189 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Душан Кирик“ од село Росоман, Титоввелешко, донесена на 29-III-1961 год., а потврдена од Народниот одбор на општината Градско на 4-IV-1961 година е извршена следната допуна и измена на правилата на Земјоделската задруга „Душан Кирик“ од село Росоман, Титоввелешко:

Член 3 се менува и гласи: „Членството во задругата е доброволно. Член на задругата може да биде: 1. Секој полнолетен земјоделски производител: а) што ќе ги прифати правилата на задругата, б) што ќе уплати уписнина, в) што ќе се обврзе да оствари минимум деловна соработка со задругата во износ од 10.000 динари; 2) Работник и службеник на задругата што се наоѓа во траен работен однос со истата“.

Член 13 се менува и гласи: „Должност на секој член е: да соработува со задругата и остварува минимум економска (деловна) соработка и тоа: 1) соработка со задругата во земјоделско производство во износ од 5.000 динари; 2) купување на репродукциони материјали од задругата во вредност од 1.000 динари; 3) продажба на земјоделски производи на задругата од сопствено производство во вредност од 4.000 динари; 4) контрахирање со задругата на производство на земјоделски производи на површина од 0,5 ха, и на испорака на тие производи на задругата; 5) давање под закуп земјиште на задругата за земјоделско производство; 6) да работи и придонесува за организационо јакнење на задругата, за јакнење на нејзината стопанска снага, како и да ги штити нејзините интереси и углед; и 7) да одговара на своите обврски спрема задругата што произлегуваат од склучените договори, правилата, деловникот, одлуките на задружниот совет и управниот одбор на задругата“.

Член 14 се менува и гласи: „Секој член при стапувањето во задругата уплатува уписнина. Уписнината изнесува 500 динари. Уписнината се уплатува веднаш при зачленувањето во задругата при потпишување на пристапницата“.

Членовите 15, 16 и 17 се бришат.

Задружниот совет брои 31 член и тоа 21 од редот на работниците и службениците и 10 члена од редот на задругарите.

Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1-III-1961 година.

Исто така и досегашниот управен одбор на задругата е сменет и за членови во новиот управен одбор се избрани следните лица: Костовски С. Босилко, претседател, Стојанов В. Власен, Печевски С. Ило, Биновски Б. Лазо, Камчев Д. Дончо, Костов Наум, Миловановиќ В. Боривој, Накиќ С. Радјоко и Милошевиќ М. Вучко.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 264/61. (572)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 81, страна 289 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Александар Илиев“ од село Пепелиште, Титоввелешка околија, донесена на 30-IV-1961 година, а потврдена од Народниот одбор на општината Неготино е извршена следната измена и допуна на правилата на Земјоделската задруга „Александар Илиев“ од село Пепелиште и тоа:

Член 3 се менува и гласи: „Членството во задругата е доброволно. Член на задругата може да биде: 1. Секој полнолетен земјоделски производител: а) што ќе ги прифати правилата на задругата, б) што ќе уплати уписнина, в) што ќе се обврзе да оствари минимум деловна соработка со задругата; 2. Работник и службеник на задругата што се наоѓа во траен работен однос со истата“.

Член 13 се менува и гласи: „Должност на секој член е: да соработува со задругата и остварува минимум економска (деловна) соработка и тоа: 1) соработка со задругата во земјоделско производство во износ од 20.000 динари; 2) купување на репродукциони материјали од задругата во вредност од 5.000 динари; 3) продажба на земјоделски производи на задругата од сопствено производство во вредност од 15.000 динари; 4) контрахирање со задругата на производство на земјоделски производи на површина од ха, и на испорака на тие производи на задругата; 5) давање под закуп на задругата за земјоделско производство во вредност од 12.000 динари; 6) да работи и придонесува за организационото јакнење на задругата, за јакнење на нејзината стопанска снага, како и да ги штити нејзините интереси и углед; и 7) да одговара на своите обврски спрема задругата, што произлегуваат од склучените договори, правилата, деловникот, одлуките на задружниот совет и управниот одбор на задругата“.

Член 14 се менува и гласи: „Секој член при стапувањето во задругата уплатува уписнина. Уписнината изнесува 300 динари. Уписнината се уплатува веднаш при зачленувањето во задругата при потпишувањето на пристапницата“.

Членовите 15, 16 и 17 се бришат.

Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1-III-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 258/61. (571)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 63, страна 217 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Слога“ од Гевгелија, донесена на 5-IV-1961 година, а одобрена од Народниот одбор на општината Гевгелија со решението под бр. 03-2209/1 од 19-IV-1961 год. е извршена следната измена и допуна на правилата на задругата:

Член 2 се менува и гласи: „Членството во задругата е доброволно. Член на задругата може да биде: 1. Секој полнолетен земјоделски производител: а) што ќе ги прифати правилата на задругата, б) што ќе уплати уписнина, в) што ќе се обврзе дека ќе оствари минимум деловна соработка со задругата; 2. Работник и службеник на задругата што се наоѓа во траен работен однос со истата“.

Член 12 се менува и гласи: „Должноста на секој член е: да соработува со задругата и остварува минимум економска (деловна) соработка и тоа: 1) продажба на земјоделски производи на задругата од сопствено производство во вредност од 40.000 динари; 2) купување на репродукционен материјал од задругата во вредност од 1.000 динари; 3) услуги од страна на задругата со машини во износ од 2.000 динари; 4) да работи и придонесува за организационо јакнење на задругата, за јакнење на нејзината стопанска снага, како и да ги штити нејзините интереси и углед; и 5) да одговара на своите обврски спрема задругата што произлегуваат од склучените договори, правилата, деловникот, одлуките на задружниот совет и управниот одбор на задругата“.

Член 13 се менува и гласи: „Секој член при стапувањето во задругата уплатува уписнина. Уписнината изнесува 300 динари. Уписнината се уплатува веднаш при зачленувањето во задругата при потпишувањето на пристапницата“.

Членовите 14, 15 и 16 се бришат.

Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1-III-1961 год.

Досегашниот управник на задругата Митко Ѓеѓиџиџи, е разрешен од должноста и му престанува правото за потпишување.

За в. д. управник на задругата е назначен Васил Попов. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници Антон Лазаров Брзилов, комерцијалист, и Александар Ристов Николов, шеф на сметководството, сметанс од 22-IV-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 293/61. (617)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 11, страна 21 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Јарбош“ од село Сојаклари, донесена на 7-IV-1961 година, а одобрена од Народниот одбор на општината Отавица со решението бр. 03-1151/1 од 19-IV-1961 година е извршена следната измена и допуна на правилата на задругата:

Член 3 се менува и гласи: „Членството во задругата е доброволно. Член на задругата може да

биде: 1) Секој полнолетен земјоделски производител: а) што ќе ги прифати правилата на задругата, б) што ќе уплати уписнина, в) што ќе се обврзе дека ќе оствари минимум деловна соработка со задругата во износ од 10.000 динари; 2) Работник и службеник на задругата што се наоѓа во траен работен однос со задругата“.

Член 13 се менува и гласи: „Да соработува со задругата и остварува минимум економска (деловна) соработка и тоа: 1) купување на репродукциони материјали од задругата во вредност од 4.000 динари; 2) продажба на земјоделски производи на задругата од сопствено производство во вредност од 6.000 динари; 3) контрахирање со задругата на производство на земјоделски производи на површина од 0,5 ха, а на испорака на тие производи на задругата; 4) давање под закуп на задругата на земјоделско производство во вредност од 2.000 динари; 5) да работи и придонесува за организационото јакнење на задругата и јакнење на нејзината стопанска снага, како и да ги штити нејзините интереси и углед; 6) да одговара на своите обврски спрема задругата што произлегуваат од склучените договори, правилата, деловникот и одлуките на задружниот совет и управниот одбор на задругата“.

Член 14 се менува и гласи: „Секој член при стапувањето во членство на задругата уплатува уписнина. Уписнината изнесува 500 динари. Уписнината се уплатува веднаш со зачленувањето во задругата, т.е. потпишувањето на пристапницата“.

Членовите 15, 16 и 17 се бришат.

Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1-III-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 291/61. (622)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 93, страна 337 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Единство“ од Титов Велес, донесена на 7-IV-1961 година, а одобрена од Народниот одбор на општината Титов Велес со писмо бр. 3387/1 од 19-IV-1961 година е извршена следната измена и допуна на правилата на задругата:

Член 5 се менува и гласи: „Членството во задругата е доброволно. Член на задругата може да биде: 1) секој полнолетен земјоделски производител: а) што ќе ги прифати правилата на задругата, б) што ќе уплати уписнина, в) што ќе се обврзе дека ќе оствари минимум деловна соработка со задругата во износ од 30.000 динари; 2) работник и службеник на задругата што се наоѓа во траен работен однос со истата“.

Член 13 се менува и гласи: „Должноста на секој член е: да соработува со задругата и остварува минимум економска (деловна) соработка и тоа: 1) соработка со задругата во земјоделското производство во износ од 30.000 динари; 2) да работи и придонесува за организационото јакнење на задругата и за јакнење на нејзината стопанска снага, како и да ги штити нејзините интереси и углед; 3) да одговара на своите обврски спрема задругата што произлегуваат од склучените договори, пра-

вилата, деловникот, одлуките на задружниот совет и управниот одбор на задругата“.

Член 14 се менува и гласи: „Секој член при стапувањето во задругата уплаќа уписнина. Уписнината изнесува 150 динари. Уписнината се уплаќува веднаш при зачленувањето во задругата при потпишувањето на пристапницата“.

Член 1 се дополнува со тоа што се проширува деловното подрачје на оваа задруга на следните села што ги опфаќа оваа задруга и тоа: село Раштани, Црквино, Белештевица, Карабуњиште и Слп.

Член 26 се менува и гласи: „Задружниот совет се состои од 35 члена од кои 20 работници и службеници и 15 од производителите“.

Членовите 15, 16 и 17 се бришат.

Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1-III-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 280/61. (624)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 98, страна 397 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар под бр. 04-3994 од 21-VII-1960 година кон Земјоделската задруга „Ново маало“, Гостивар, се припојува Земјоделската задруга „Јадран“ од село Здуње, Тетовско.

Земјоделската задруга „Јадран“ од с. Здуње, Тетовско, се брише од регистарот на задругите од рег. бр. 23, страна 89.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 228/61. (591)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 46, страна 149 е запишано следното: Досегашните потписници на Земјоделската задруга „Нова основа“ во село Негорци и тоа: Ангел Петров Петров, управник, и Илија Т. Петров, книговодител, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Ванчо Јанкулов, управник, и Стојче П. Јованов, книговодител, сметано од 18-IV-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 285/61. (597)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 222, страна 725 е запишано следното: Досегашниот раководител на Занаетчиската папуциска задруга „Млад задругар“ — Куманово Мицевски Трајко е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на задругата е назначен Никола Миланов Ивановски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со Цветковски Стојан Владимир, саменик раководител, сметано од 12-V-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 338/61. (658)

КОНКУРСИ

Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Драчево, согласно со чл. 21 од Законот за јавните службеници, распишува

КОНКУРС

за пополнување на следното работно место:

1. Референт по земјоделие и овластен инспектор по земјоделие — — — — — 1

УСЛОВИ: За работното место под точка 1 да има завршено земјоделски техникум или земјоделско-шумарски факултет со положен стручен испит.

Настап на работа од 1-VIII-1962 година.

Плата по Законот за јавните службеници и Одлуката за полагајните плати на НОО — Драчево.

Молбите за прием да се достават до Комисијата за службенички работи на НОО — Драчево, со сите документи по чл. 31 од ЗЈС, најкасно до 25-VII-1962 година. (863)

Заводот за запослување на работниците за општините од Скопска околија — Скопје

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Шеф на Отсекот за управно-правни и општи работи
2. Шеф на Отсекот за запослување и анализи
3. Самостоен референт за управно-правни работи
4. Инструктор

УСЛОВИ:

За работните места под 1 и 2 — правен факултет со практика од 3 години на раководно работно место или виша управна школа со практика над 10 години на раководно работно место.

За работното место под 3 — правен факултет со 3 години практика.

За работното место под 4 — виша педагошка школа со практика над 5 години.

Покрај горните услови кандидатите треба да ги исполнуваат и условите од чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Плата спрема Законот за јавните службеници, а полагајна плата спрема Правилникот на Заводот за полагајни плати.

Рокот на конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето, а во колку местата не се пополнат ќе се продолжи сè до пополнувањето на местата.

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки да се достават до Заводот за запослување на работниците за општините од Скопска околија — Скопје. (859)

Комисијата за службенички работи на НО на општината Куманово

распишува

КОНКУРС

за следните упразнети работни места при Народниот одбор на општината Куманово и тоа:

1. Референт по индустрија и рударство во Одделението за стопанство,
2. Референт по земјоделие во Одделението за стопанство,
3. Референт по план и анализи по трговија, угостителство и занаетчиство во Одделението за стопанство.

УСЛОВИ:

Кандидатите под точка 1 треба да имаат завршено високо или више образование од економска струка;

Кандидатите под точка 2 треба да имаат завршено земјоделски факултет;

Кандидатите под точка 3 треба да имаат завршено више или средно економско училиште.

Молбите со куса биографија, како и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници, се доставуваат до Комисијата за службеничките работи при Народниот одбор на општината Куманово.

Овој конкурс има важност 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Настап на работа веднаш. (851)

Административниот секретаријат на Извршниот совет на НР Македонија

распишува

КОНКУРС

за прием на служба еден приправник — управен службеник во Бирото на секретарот на Извршниот совет

Кандидатите треба да имаат завршено правен факултет; да ги исполнуваат условите од член 31 од Законот за јавните службеници.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (852)

Клиниката при Ветеринарното училиште — Битола

распишува

КОНКУРС

за еден ветеринарен лекар

Услови: Завршен ветеринарен факултет со над три години практика и положен стручен испит.

Плата по Законот за јавните службеници, а положајна плата по Одлуката на Управниот одбор на Клиниката.

Настап на работа од 1-IX-1962 год. (861)

СОДРЖИНА

Стр.

80. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за органите на управата на Народна Република Македонија — — — — — 269
- Закон за изменување и дополнување на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија — — — — — 269
81. Одлука за изменување на Републичкиот општествен план за 1962 година — — — — — 271
83. Одлука за средствата на општините и околиите што ќе се употребат за исплатување на нивните долгови — — — — — 272
84. Одлука за општите услови под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот фонд за стопански инвестиции во 1962 година — — — — — 272
85. Одлука за просечното ниво на цените на услугите на здравствените установи — — — — — 273
86. Одлука за ослободување од плаќање претплата за користење телевизиски приемници — — — — — 276
87. Решение за именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за станбена изградба — — — — — 276
88. Правилник за постапката и начинот на исплатата на паричната награда за уништување на волци и лисици — — — — — 276
89. Наредба за дополнување на Наредбата за одредување риболовни води за стопански риболов — — — — — 277
90. Правилник за дополнување на Правилникот за вршење на спортски риболов — — — — — 277
91. Решение за утврдување списокот на стручњаци за вршење здравствена контрола на објектите за производство на посадочен материјал во 1962 година — — — — — 278
- Исправка на Правилникот за утврдување соодветна школска спрема и пракса и за начинот на проверувањето на знаењата и способноста на кандидатите за запишување во вишите школи и педагошките академии — — — — — 278